

**ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ ОД НАЦРТ-ГОДИШНИ ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ
ЗА 2023 ГОДИНА ОД ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ**

рб	НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТ/НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ	денари
1	НУ НУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ	
	Задолжителен примерок	1,400,000
	Купување публикации и експедиција на публикации за меѓународна размена	600,000
	Стручна обработка на публикации	30,000
	„Македонска тековна библиографија“ 7 свески: 1 серија <i>Монографски публикации</i> , 2 свески; 2. серија <i>Статии и прилози</i> , 4 свески; 3. серија <i>Сериски публикации</i> , 1 свеска.	150,000
	„Македоника“ - Информативен билтен, -Специјална библиографија на фонотечни материјали	
	Заштита на библиотечните фондови на НУ НУБ „Св.Климент охридски“ - Скопје	400,000
	Евиденција и превентивна заштита на библиотечните добра од збирката ориенталистика при НУ НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје	77,000
	Изработка на елаборат за ревалоризација на „Легат Стефан М.Гајдов“ од збирката за музичка уметност при НУ НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје	50,000
	Дигитализација, презентација и популаризација на културното наследство -фонотечни добра од „Збирката за музичка уметност“ при НУ НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје	250,000
	Инклузивен пристап за користење на библиотечни услуги	150,000
	Набавка на опрема, софтвер, лиценци за работа и други алатки за потребите на дигиталната библиотека	250,000
	Дигитализација на дневниот весник „Нова Македонија“ од 1948 и 1949 година	100,000
	Обезбедување средства за претплата на интернет	511,000
	Одржување на целокупната инфраструктура(хардвер/софтвер) во НУ НУБ „Св.Климент Охридски“-Скопје	400,000
	Стручно оспособување на библиотекарски кадар	100,000
	Дигитален толковен речник на библиотечни термини (двојазичен - македонски и албански јазик)	100,000
	Претплата на онлајн база на електронски книги на EBSCO информацискиот систем за 2023 година	394,000
	Функционирање на DOI-центарот во НУ НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје за 2023 година	50,000
	Одржување на бази на податоци за меѓународни кодни идентификатори на документи	42,000
	Одржување на база на податоци за научно-истражувачката дејност	30,000
	Меѓународно библиотечно позајмување на публикации и статии	20,000
	Културни манифестации и активности за популаризација на книгата и читањето	100,000
	Одбележување на патрониот и државен празник Св. Климент Охридски	100,000
	Теренски истражувања и откупување на значајни библиотечни материјали и добра	100,000
	Организирање на конференција на директорите на националните библиотеки од Југоситочна Европа	450,000
2	НУ УБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА	
	Збогатување на книжните фондови за 2023 година	650,000
	Информациска писменост-користење на бази за учење (E-CRIS-COBISS.net)	65,000
	Биди свој! -Креативни програми за сите возрасти	20,000
	Креативни забавни работилници за поттикнување на читањето на деца со попреченост	40,000
	Обука на библиотекарите за користење на програмската поддршка COBISS 3	98,000
	Библиографија на изданија на НУ УБ „Свети Климент Охридски“- Битола, од основањето до 2023 година	30,000
	Меморија на градот (заштита и чување на задолжителниот периодичен материјал)	38,000
	Нови иновативни и анимациски програми за сите возрасти во Дневна соба на градот - стручна средба на библиотекарите од регионот (програмите од УНЕСКО Агенда 2030)	40,000
	Иновативни и анимациски програми за трето доба 65+ во „Дневна соба на градот“	40,000
	Трет стручен собир на факултетските библиотеки - „Автоматизација на библиотечните процеси како процес за подигање на квалитетот на студирањето на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола	30,000
	Културни манифестации во НУ УБ „Свети Климент Охридски“ - Битола	40,000
	Организирање Слем поезија со учество на млади талентирани поети/учесници	30,000
	Хортикултурни библиотеки - развојна мрежа на хортикултурни библиотеки во РСМ	115,800
3	НУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП	
	„Денови на Шопов“	90,000
	Децата со посебни потреби во општеството	15,000
	Избирање на рекордер во читање	5,000
	Мода меѓу редови - класици	30,000
	Ноќ со Андерсен 31 март 2023	15,000
	Арт работилници за тинејџери	10,000
	Библиотека на тркала - ИНФОБУС	300,000
	Докомплетирање на роднокрајната збирка на Библиотеката	30,000
	Книга до инвалидизирани - неподвижни и изнемоштени лица	40,000
	Набавка на монографски публикации	400,000
	Набавка на сериски публикации	35,000
	Меѓуопштински конкурс за песни и краток расказ 23 Април	10,000
	Млади библиотекарите - Меѓуопштински и Републички натпревар	20,000
	Подврзување на периодични публикации - обработка, депонирање и чување на документација	40,000
	„24 мај Свети Кирил и Методи - ден на сесловенските просветители“	20,000
	Инклузивно училиште - Инклузивна библиотека за децата со посебни потреби	50,000
	Обука на библиотекарите за користење на програмската поддршка COBISS 3	48,000
	Подобрување на комуникациските вештини на библиотекарите	45,000
	За роднокраецот Шопов	50,000
4	НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД	
	Прличеви беседи - Охридска визита	50,000
	Збогатување на книжен фонд за Одделение за возрасни	200,000

	Збогатување на книжен фонд за Одделение за деца	150,000
	Заштита на движно културно наследство (библиотечни добра)	40,000
	Обука на вработените во библиотеката	40,000
	Обработка и зајмување на библиотечен материјал	30,000
	Набавка на зебра печатач	56,344
	Заштита на оштетени стари раритетни книги по пат на конзервација и реставрација	300,000
	Обезбедување услови на работа, сместување и складирање на библиотечните фондови	40,000
	Читање гласно и раскажување	15,000
	„Езерски глас и весниците во претпријатијата во Охрид“ - Мирисот на оловото	30,000
	Годишна средба на роднокрајни автори	10,000
	Млади библиотекарски - Меѓуопштински и Републички натпревар	15,000
	Изложба на стари и ретки книги при НУ Библиотека „Глигор Прличев“ - Охрид	60,000
	Книгата најдобриот другар на децата	15,000
	Книговезница - Работилница во НУ Библиотека „Глигор Прличев“ Охрид	35,000
5	НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО	
	Набавка на книжен фонд	550,000
	23-ти Април светскиот ден на книгата	30,000
	Обука на библиотекарски	33,000
	Клуб на читатели - пензионери	28,000
	Запознај ја библиотеката!	20,000
	Тркалезна маса со роднокрајни писатели од Тетово и тетовско	30,000
	Сакам тато да ми чита	40,000
	Прогласување на читатели рекордери за 2023 (најактивни читатели во 2023)	10,000
	Различни извори на учењето	10,000
	Криза на читањето - како да се ослободиме од оваа појава (средби и дискусии со учениците од средни училишта)	20,000
	Кажи ми како се прават работите без телефон?	20,000
	Читање за нашата душа	50,000
6	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР	
	Збогатување на книжниот фонд со нови наслови	200,000
	Нови програми за деца во библиотека во Гостивар	24,000
	Обука и едукација на библиотечен кадар	39,750
	Набавка на сталажи за книги во библиотека	50,000
7	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО	
	Патрон празник на „Кочо Рацин“	26,000
	Одбележување на светскиот ден на поезијата	20,000
	Светски ден на писменоста „Писменоста и децата“	18,000
	Заедно растеме и учиме	22,000
	Културни манифестации и активности за популаризација на книгата и читањето	50,000
	Меѓународен ден на мајчиниот јазик „Мојот јазик сум јас“	30,000
	Набавка на нови книги на македонски јазик	100,000
	Набавка на нови книги на албански јазик	100,000
	Набавка на нови книги на англиски јазик	100,000
8	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР	
	Набавка на книжен фонд на албански, македонски и англиски јазик	120,000
	Албанска азбука - 22 Ноември	14,000
	Одбележување на светскиот ден на книгата и авторското право - 23-ти Април	15,000
	Литературна група	15,000
	Средба со дебарски писатели	10,000
	Промоција на новите книги	15,000
9	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА	
	Активности за популаризација на книгата	20,000
	Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни истрански публикации (на македонски јазик)	100,000
	Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни истрански публикации (на албански јазик)	100,000
	Укоричување на Службен весник на РСМ	13,000
	Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни истрански публикации за (подрачната библиотека во Вевчани)	50,000
10	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - КРИВА ПАЛАНКА	
	Набавка бележница и лектирни изданија	120,000
	Програмски активности за библиотечна дејност	40,000
	Уметност инспирирана од природата	30,000
11	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БЕЛИ МУГРИ“ - КОЧАНИ	
	Зголемување на библиотечниот фонд на интерната библиотека	50,000
	Одбележување на патрониот празник на ЦК „Бели Мугри“, 25 Ноември	15,000
	Промоција на дело и автор - добитник на „Рациновото признание за 2022 година“ доделена на Рациновите средби во Велес	3,500
	Промоција на книга и автор на наградата „Стале Попов“ за најдобро прозно оставарување за 2022 година (одбележување на 23-ти Април, Светски ден на книгата и авторското право)	3,500
	Промоција на книга и автор на наградата „Ванчо Николевски“ за најдобра книга за деца, што ја доделува ДПМ за 2022 година (одбележување на 1-ви Април, Меѓународен ден на детска литература)	3,500
	Промоција автор добитник на наградата „Антево перо“ за 2022 година (по повод 20 години од смртта на Анте Поповски) и „Омаж“ за Анте Поповски	3,500
	Промоција на книга и автор на наградата „Ацо Шопов“ за најдобра поетска книга за 2022 година (одбележување на 21 Март, Светски ден на поезијата)	3,500

12	НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО ШОПОВ“ - ШТИП	
	Укоричување на поставени драмски текстови	10,000
13	НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП	
	Набавка на домашни и на странски публикации	30,000
	Евиденција на приватни збирки	20,000
	Стручно усовршување на кадри од областа на библиотечната дејност	14,350
14	НУ Музеј на Тетовскиот крај - Тетово	
	Откуп на библиотечен фонд	20,000
	Обука	15,000
	Уредување на библиотеката	80,000
15	НУ ПРИРОДНОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА РСМ	
	Обука и едукација за користење COBISS.MK за непречено надолнување на библиографскиот систем и сервис COBISS.MK со цел пристап и проток на информации за библиотечниот фонд	40,000